



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Сектор за правни работи - Одделение за прекршочна постапка

01.10.00.УП.001.07-05.06.07

Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија во состав: Александар Сапроновски како претседател и членовите Оливера Митевска и Меланија Крамарска, одлучувајќи во прекршочната постапка во прв степен, поведена по барање за поведување на прекршочна постапка број 28-014009/25-0006 од 26.02.2025 година на Царинарница Гевгелија, ЦИ Дојран, против Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, за сторен прекршок од член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон, врз основа на член 10-а став 2 од Законот за Царинската управа и членовите 52, 54 и 55 од Законот за прекршоците, како и член 7 од ЗОУП, на ден 27.02.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Горан Драгољуб Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, роден на 03.09.1964 година во Ниш, Република Србија, со живеалиште на улица „Осме српске бригаде“, број 022, населба „Паси пољана“ во Ниш, Република Србија, со српска патна исправа број 017932980 издадена на 12.12.2023 година од МУП на Република Србија, државјанин на Република Србија

СЕ УТВРДУВА ДЕКА Е СТОРИТЕЛ НА ПРЕКРШОКОТ
по член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон

Затоа што:

На ден 26.02.2025 година, околу 21:30 часот, на влез во Република Северна Македонија, на ЦИ Дојран, се пријави горепријавеното лице Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, управувајќи ТМВ со српски рег.таблички SV019ET/AA690SV, во сопственост на компанијата „ZENIT“, пријавувајќи се како празно возило. По евиденција на документите, горепријавениот бил прашан „Дали има да пријави нешто за царина?“, по што пријавениот изјави дека нема ништо за пријавување. Возилото е селектирано за детална контрола, при што, во кабината од возилото, во шест најлонски кеси, сместени под долниот кревет за спиење, беше пронајдена следната непријавена стока: 792 парчиња машини гаџи. Вредноста на непријавената стока изнесува 47.520,00 денари, а висината на избегнати царински давачки е 18.366,00 денари.

Со гореопишаното дејствие пријавениот Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и сторил царински прекршок по член 263 став 4 вв. став 1 точка 5 од Царинскиот закон, поради кое од страна на Комисијата

МУ СЕ ИЗРЕКУВА

1. На Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, глоба во износ од 250 (двеста и педесет) евра, односно 15.375,00 денари, во денарска противвредност пресметани според среден

курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на изрекување на глобата, како и трошоци на постапката во износ од 250,00 денари, кои сторителот е должен да ги плати во рок од 8 (осум) дена од правосилноста на решението, и тоа:

- глобата да ја плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: глоба по решение Прк.бр.0257/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-051-03, приходна шифра 72211900, а

- трошоците да ги плати на образец ПП50 – налог за јавни приходи – со цел на дознака: трошоци по решение Прк.бр 0257/25, примач Буџет на РСМ, Банка на примач НБ на РСМ, на сметка 100-000000063095, уплатна сметка 840-(број на општина)-06137, приходна шифра 72413200,

и доказите за така извршена уплата (обрасците ПП50) да ги достави во оригинал до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на РСМ, ул.Колекторска б.б., Скопје, а во спротивно ќе се спроведе постапка за нивна присилна наплата преку надлежната Управа за јавни приходи, согласно член 129 став 2 од Законот за прекршоците и одредбите од Законот за даночна постапка.

2. Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон, Комисијата за одлучување по прекршок на сторителот на царински прекршок Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, му изрече и задолжително предвидената посебна прекршочна мерка одземање на стоката предмет на сторениот прекршок и тоа: 792 парчиња машини гаќи.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Со барање за поведување на прекршочна постапка број 28-014009/25-0006 од 26.02.2025 година на Царинарница Гевгелија, ЦИ Дојран, до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинската управа на Република Северна Македонија е поведена прекршочна постапка против Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, за сторен прекршок од член 263 став 4 в.в. став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Комисијата постапувајќи по барањето за поведување на прекршочна постапка, на ден 27.02.2025 година го сослуша сторителот Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, кој пред Комисијата изјави дека е запознаен со барањето за поведување на прекршочната постапка број 28-014009/25-0006 од 26.02.2025 година на Царинарница Гевгелија, ЦИ Дојран и во врска со наводите во истото појасни дека се во целост точни. Стоката е купена од еден негов пријател, на кинескиот пазар во Солун, за вредност од 500 евра. Купена е на кило, за цена од 10 евра за кило. Истиот живее во Грција и го замолил да ја однесе до Србија. Кога пристигнал на граничниот премин Дојран, дошол на царинска контрола, ги поднел документите на шалтер и цариникот го прашал дали има да пријави нешто за царинска контрола, на што тој одговорил дека нема. Потоа цариникот извршил контрола на камионот заедно со уште еден цариник и во кабината од камионот, во шест вреќи, ја пронашле

предметната стока од 792 парчиња машки гаќи. Го признава прекршокот. Ова му е прв и последен пат да стори царински прекршок.

Согласно горенаведеното, Комисијата утврди дека согласно член 52, 54 и 55 од Законот за прекршоци постојат законски услови за спроведување на прекршочната постапка и за донесување на одлука.

Комисијата ја спроведе доказната постапка и изврши увид во: Барање за поведување на прекршочна постапка број 28-014009/25-0006 од 26.02.2025 година на Царинарница Гевгелија, ЦИ Дојран, записник за царински прекршок бр.28-014009/25-0001 од 26.02.2025 година, потврда за привремено одземени предмети бр.28-014009/25-0003 од 26.02.2025 година, записник за комисиски прием, премер и проценка на стоки бр.28-014009/25-0004 од 26.02.2025 година, записник за претрес број 28-014009/25-0002 од 26.02.2025 година, записник за усна расправа број 28-014009/25-0008 од 27.02.2025 година, фотодокументација број 28-014009/25-0007 од 26.02.2025 година, по што ја утврди следната фактичка состојба:

На ден 26.02.2025 година, околу 21:30 часот, на влез во Република Северна Македонија, на ЦИ Дојран, се пријави горепријавеното лице Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, управувајќи ТМВ со српски рег.таблички SV019ET/AA690SV, во сопственост на компанијата „ZENIT“, пријавувајќи се како празно возило. По евиденција на документите, горепријавениот бил прашан „Дали има да пријави нешто за царина?“, по што пријавениот изјави дека нема ништо за пријавување. Возилото е селектирано за детална контрола, при што, во кабината од возилото, во шест најлонски кеси, сместени под долниот кревет за спиење, беше пронајдена следната непријавена стока: 792 парчиња машки гаќи. Вредноста на непријавената стока изнесува 47.520,00 денари, а висината на избегнати царински давачки е 18.366,00 денари.

Со гореописаното дејствие пријавениот Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, постапил спротивно на член 50 од Царинскиот закон и сторил царински прекршок по член 263 став 4 вв. став 1 точка 5 од Царинскиот закон.

Согласно член 4 став 1 точка 24 од истиот закон, поимот „ставање на стока на увид на царинскиот орган“ значи известување до царинскиот орган на пропишан начин за пристигнување на стоката кај царинскиот орган или било кое друго место кое што царинскиот орган го одредил или одобрил.

Согласно член 50 став 1 од Царинскиот закон стоката која пристигнува до царинскиот орган на граничен премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, се става на увид на царинскиот орган од страна на лицето кое ја внело во царинското подрачје или ако е потребно од страна на лицето кое ја презело одговорноста за превоз на стоката по нејзиното внесување.

Согласно член 7 од ЗОУП, постапката треба да се спроведе на наједноставен можен начин, без одлагање и со што помалку трошоци за странките, а сепак да се обезбеди целосно

почитување на правата и правните интереси на странките и потполно утврдување на фактичката состојба.

Согласно член 263 став 4 во врска со став 1 точка 5 од Царинскиот закон („Сл. Весник на РСМ бр.110 од 19.05.2021 година), глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност, ако стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (член 50).

Согласно член 267 став 1 од Царинскиот закон стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.

Врз основа на вака утврдената правна и фактичка состојба, која произлегува од приложените писмени докази, Комисијата утврди дека сторителот Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, стоката која пристигнала до царинскиот орган на граничниот премин или на друго место кое што царинскиот орган го определил или одобрил, не ја ставил на увид на царинскиот орган, со што во дејствието на сторителот на царинскиот прекршок е содржано обележјето на прекршокот кој му се става на товар и за сторениот прекршок му изрече глоба предвидена со законот, како и задолжително предвидена прекршочна мерка одземање на стока предмет на сторениот царински прекршок.

Комисијата ги ценеше и наводите на сторителот Горан Ѓорѓевиќ од Ниш, Република Србија, дадени на записникот за усна расправа број 28-014009/25-0008 од 27.02.2025 година, меѓутоа истите ги оцени како неосновани и дадени единствено со цел за избегнување на прекршочната одговорност.

При одмерување на висината на глобата, Комисијата имајќи ги во предвид одредбите од член 16 од Закон за прекршоци, ги ценеше начинот на сторување на прекршокот, степенот на одговорност на сторителот за прекршокот, побудите од кои е сторен прекршокот како отежнителни околности, а признанието на сторителот и фактот дека ова му е прв прекршок и не евидентира во прекршочната евиденција, како олеснителна околност, па смета дека со вака изречената глоба ќе се постигне целта на изрекување на прекршочна санкција.


Согласно член 2 од Правилникот за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во прекршочна постапка пред прекршочниот орган, Комисијата го задолжи сторителот и со трошоци во прекршочната постапка во износ од 250,00 денари.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната странка има право на тужба за поведување на управен спор до Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од приемот на

решението. Со оглед да тужбата го одлага извршувањето на глобата примерок од истата да биде доставена до Комисијата за одлучување по прекршок при Царинска управа на Република Северна Македонија-Царинарница Скопје на ул.„Колекторска“ бб, Скопје, во спротивно ќе се наплати согласно одредбите на Закон за даночна постапка.

Претседател на Комисија
Александар Сапроновски



Бр.28-014009/25-0010
Скопје, 27.02.2025 година
Прк.бр.0257/25

Доставено во оригинал до:

- сторител,
- архива,
- предмет

Доделено преку ЕДМС до:

- подносител

Изработил: Оливера Митевска

